



Број: 11-2504/5  
Датум: 20.07.2021  
Скопје

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Карпош го дава следното:

### С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје.

Јавната анкета по Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи од 05.08.2021 година до 06.09.2021 година, секој работен ден, од 7.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Јавна презентација за заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат и широката јавност, претставниците на стручната јавност, претставници на органите на државната управа, претставници на локалната самоуправа, стручни лица од невладините организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат по Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје ќе се одржи на 20.08.2021 година во 13.00 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на Блок З 04.05 а согласно Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04, и тоа на следниот начин:

- на север границата започнува од најсеверната, односно најисточната точка 1 и се движи во јужен правец по оска на сервисна улица „С4“ (планиран профил на сервисна улица по Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04), продолжува во западен правец по оска на сервисна улица „С3“ (планиран профил на сервисна улица по Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04), сè до точка 8;
- на запад границата започнува од точка 8 и се движи во јужен правец по оска на сервисна улица „С3“ (планиран профил на сервисна улица по



---

Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт 3 04), сè до најзападната точка 10;

- на југ границата започнува од најзападната точка 8 и се движи во источен правец по оска на сервисна улица „С1“ (планиран профил на сервисна улица по Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт 3 04), сè до најјужна точка 11;
- на исток границата започнува од најјужна точка 11 и се движи во северен правец по оска на градска магистрала Бул „8-ми Сепетмври“ (планиран профил на градска магистрала по ГУП на Град Скопје 2012-2022), сè до почетната точка 1.

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 6,313 ха, односно 63128,2136 м<sup>2</sup>. Периметарот на планскиот опфат изнесува 1279,491 м’.

Површината на Блок 3 04.05 во рамки на регулациската линија дефинирана со Регулациски план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт 304, изнесува 4.88 ха.

Анкетните листови за учество во Јавната анкета ќе бидат достапни во просториите на Општина Карпош, Скопје. Соопштението за организирање на Јавна Презентација и Јавна анкета, Графичкиот приказ за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт 3 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје и подетални информации за истите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk).

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА КАРПОШ  
Стефан Богоев